


ГРАД СКОПЈЕ



ЌУТЕТИ I ШКУРИТ



H. E. R. A.

асоцијација за здравствена едукација и истражување

Конкурс за најдобра фотографија

ХЕРА - Асоцијација за здравствена едукација и истражување со поддршка на град Скопје објавува конкурс за најдобра фотографија на тема: „Што ме прави среќен?“.

Конкурсот е организиран како дел од проектот „Советувалиште и едукација за превенција од употреба на дроги помеѓу средношколска популација во Скопје“ поддржан од град Скопје.

Критериуми за учество:

- Право на учество имаат сите средношколци од средните училишта на територија на град Скопје
- Секој учесник може да учествува на конкурсот со повеќе од една фотографија
- Фотографиите кои се пријавуваат претходно не смее да биле објавувани на групни или самостојни изложби, весници, магазини или други промотивни материјали
- Фотографиите кои што се пријавуваат не треба да ја нарушуваат приватноста на луѓето, односно сите лица кои се на фотографијата претходно треба да дадат согласност за нивно фотографирање

Технички критериуми:


- Фотографијата треба да биде во резолуција не помала од 2 мегапиксели
- Фотографијата да има најмалку 72dpi
- Фотографијата да биде во JPEG формат

Со секоја испратена фотографија потребно е да се испрати и наслов или слоган на фотографијата.

ГРАД СКОПЈЕ



ЌУТЕТИ I ШКУРИТ



Н. Е. Р. А.

асоцијација за здравствена едукација и истражување

Фотографиите и нивните наслови од носно слогани, кои се пријавуват не смеат да содржат било какво насилство, да навредуваат или пак да дискриминираат по било која

основа.

Фотографиите се испраќаат на следната е-пошта fotografija@hera.org.mk Во пораката треба да бидат испратени информации за авторот: име, презиме и контакт телефон. Со испраќањето на фотографиите, авторите се согласуваат да бидат објавувани во печатена или електронска форма за потребите на организаторот на конкурсот.

Конкурсот трае од 30-ти мај до 14 јуни. Во периодот од 15-ти јуни до 19-ти јуни сите пристигнати фотографии кои ги задоволуваат критериумите на конкурсот ќе бидат објавени на фејсбук страницата на ХЕРА (www.facebook.com/hera.macedonia). 20-те фотографии со најмногу лајкови ќе влезат во потесен круг на селекција. Од овие фотографии од страна на стручно жири (составено од претставник на Град Скопје, ХЕРА, млад човек и фотограф) ќе биде избрана победничката фотографија и ќе се одберат фотографиите кои што ќе учествуваат на завршната изложба која ќе се одржи на 24-ти јуни во Скопје.

Авторот на победничката фотографија ќе биде награден со велосипед.